

# Апликација за издавање на полиси за Дополнителна гаранција на ново возило



## Клучни карактеристики и бенефиции

- Апликацијата за издавање полиси за Дополнителна гаранција на ново возило, ги содржи сите функционалности кои се потребни за нормално работење на осигурителна компанија, при издавање на полиси.
- Апликацијата е наменета за внатрешни и надворешни соработници на осигурителната компанија.
- Апликацијата води евиденција на сите изработени полиси за Дополнителна гаранција.
- Апликацијата овозможува детален внес на полисата за Дополнителна гаранција со сите податоци за истата.
- Апликација има модул за строга евиденција на полиси.
- Апликацијата е web-решение изработено во најнова Microsoft.NET технологија. Обезбедена е голема сигурност на податоците и лесно надоградување со нови функционалности.
- Апликацијата за издавање полиси за Дополнителна гаранција на ново возило нуди можност за поврзување со финансиска апликација.
- Апликацијата поседува модул за комплетна наплата – плаќање во кеш и на картичка и изработка на фактури.

## Зошто нашиот софтвер?

- Поради нашиот интерес да се понуди решение кое ќе овозможи комплетна евиденција на изработените полиси за Дополнителна гаранција на ново возило.
- Поради целта да се овозможи решение кое е едноставно за користење од страна на корисниците.
- Поради постоењето на различни улоги на корисници, можност за нивно менаџирање и флексибилност на доделување и одземање на определени функции и акции кон корисниците од страна на администраторот.
- Поради тоа што нашата компанија нуди соодветна подршка и одржување со соодветно backup-ирање на податоците.
- Поради нашето искуство со работа со фискалните апарати во Р. Македонија.
- Поради тоа што постојано ги следиме сите измени во законите и правилниците на Р.Македонија.
- Поради нашето искуство во областа на осигурување – СИМТ го има изработено софтверот за Централен регистар на полиси и штети за автоосигурување, под надлежност на Национално Биро за Осигурување, Р. Македонија.
- Бидејќи прифаќаме совети за усовршување на софтверот.

## Зошто Microsoft .NET околина?

Microsoft .NET околината е проверена општо светски прифатена технологија која го следи развојот на хардверските компоненти и нуди богата палета на алатки за брз развој на нови функционалности. Бидејќи станува збор за web-решение, на клиентска страна не се бара никаква инсталација на програмата – доволен е само web-прелистувач. На клиентска страна е потребно само копирање на датотеки потребни за работа на фискалниот печатар.

### Основни бенефиции на Microsoft .NET околината се:

- клиентски пристап до повеќе сервери
- начини на поврзување: локална мрежа, Dial-Up конекција или широкопојасен Internet
- заштита на податоците преку различни нивоа на сигурност и употреба на единствени лозинки за секој корисник
- брзо пребарување на податоците низ базите
- можност за развој на Web-сервиси за лесно интегрирање со други системи работени во различни околин
- транспорт на податоците до оддалечени точки ... и многу други

Полиса број:	<input type="text"/>	...	Филијала	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Барај:	<input type="text"/>	...	Соработник:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

  

<b>Возило</b>		<b>Сопственик</b>	
<b>Податоци за возило</b>		<input type="radio"/> Физичко <input type="radio"/> Правно <input type="radio"/> Странец	
Регистерска ознака:	<input type="text"/>	ЕМБГ:	<input type="text"/>
Марка на возило:	<input type="text"/>	Презиме и име:	<input type="text"/>
Модел на возило:	<input type="text"/>	Адреса:	<input type="text"/>
Број на шасија:	<input type="text"/>	Поштенски број:	<input type="text"/>
Број на мотор:	<input type="text"/>	...	Општина:
Цена:	<input type="text"/>		
Дата на прва регистрација:	<input type="text"/>		
Моќност:	<input type="text"/> kW	Волумен:	<input type="text"/> ccm
Носивост:	<input type="text"/> kg	Рег. места:	<input type="text"/> патници

  

<b>Услови</b>	
Почеток:	<input type="text" value="28-09-2010"/>
Траење:	<input type="text" value="Една Година"/>
Истек:	<input type="text" value="28-09-2011"/>
Тип на плаќање	<input type="text" value="Готовина"/>
Премија:	<input type="text"/>

Откажи   Сними

### Функционалности на системот:

- Евиденција на полиси за Дополнителна гаранција на ново возило
- Издавање на полиси за Дополнителна гаранција на ново возило
- Статистички извештаи
  - изработени полиси по агент
  - изработени полиси по филијала
  - дневен промет
- Вкрстени пребарувања
  - по еден критериум
  - по повеќе критериуми
- Динамички извештаи
- Строга евиденција на броеви на полиси
- Задолжување и раздолжување на полиси

### Функционалности на системот:

- Преглед на издадени полиси – во зависност од улогата на најавениот корисник
  - агент
  - филијала
  - администратор на компанија
- Менаџмент на корисници
  - динамичко додавање на функции на агент
  - динамичко одземање на функции од агент
- Издавање на фискални сметки за наплата на изработените полиси
- Изработка на излезни фактури кон клиенти
- Шифрарници:
  - марки на возила
  - модели на возила
  - времетраење на осигурување

### Системски побарувања:

#### За серверот:

- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft SQL Server 2005

#### За клиентот:

- Microsoft Windows XP
- Internet прелистувач (Internet Explorer, Mozilla Firefox)
- Adobe Reader

Напомена: Доколку станува збор за мал број на конкурентни корисници на апликацијата, може да се инсталира MS SQL Server 2005 Express Edition, која е бесплатна едисија.

#### За подетални информации:

**СИМТ д.о.о. Скопје**  
 Дрезденска 14  
 Тел: +389 2 3069 591  
 Факс: +389 2 3069 592  
 E-mail: simt@simt.com.mk  
 www.simt.com.mk